

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 53

2 април 2015, четврток

година LXXI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стр. |                                                                                                                                                                                                   | Стр.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2012. <b>Одлука</b> за давање на согласност на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите..... | 2    | 2016. <b>Правилник</b> за трговија со материјал за размножување и саден материјал - расад од градинарски растенија <sup>(*)</sup> .....                                                           | 3     |
| 2013. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....                                                                                                                                              | 2    | 2017. <b>Правилник</b> за начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за добивање на конзерваторска лиценца.....                                                                       | 19    |
| 2014. <b>Решение</b> за разрешување од функцијата Државен секретар во Министерството за одбрана.....                                                                                                                                                                | 2    | 2018. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 19    |
| 2015. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....                                                                                                                                                             | 2    | 2019. <b>Решение</b> за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....                  | 19    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                          | 1-108 |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2012.**

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПЛАНОТ ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС НА ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА КОЈ ИМА ОБВРСКА ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитирање на програмските сервиси на радиодифузерите бр.01-1268/1 од 17.2.2015 година, донесен од Советот на агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на седницата, одржана на 17.2.2015 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Бр. 42-2991/1       | Заменик на претседателот            |
| 31 март 2015 година | на Владата на Република             |
| Скопје              | Македонија,                         |
|                     | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2013.**

Врз основа на член 59 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Кристина Христова се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Бр. 24-3680/1       | Претседател на Владата            |
| 31 март 2015 година | на Република Македонија,          |
| Скопје              | м-р <b>Никола Груевски</b> , с.р. |

**2014.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА**

1. Сашо Стефаноски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за одбрана, поради именување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Бр. 24-3681/1       | Претседател на Владата            |
| 31 март 2015 година | на Република Македонија,          |
| Скопје              | м-р <b>Никола Груевски</b> , с.р. |

**2015.**

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ  
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-  
ДОНИЈА**

1. За вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, до именување директор по распишан конкурс се именува Сашо Стефаноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-3682/1  
31 март 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

2016.

Врз основа на член 6 став (2), член 8 ставови (11) и (12), член 15 став (2), член 16 став (3), член 17 став (3), член 18 став (5), член 27 став (13) и член 29 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУ-  
ВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ - РАСАД ОД  
ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА (\*)****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1****Предмет на уредување**

Со овој правилник се пропишуваат:

- видовите и количините на материјал за размножување и саден материјал - расад од градинарски растенија на производителите на мали количини наменети за лична употреба;

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр. 2008/72/ЕЗ на Советот на Европската унија од 15 јули 2008 година за продажба на материјал за размножување и садење на градинарски растенија CELEX бр. 32008L0072, Директивата бр. 1993/61 на Комисијата на Европската унија од 2 јули 1993 година за составување на распоред кој ќе ги укажува условите што треба да ги исполни градинарскиот материјал за размножување и расадување, поинаков од семенски материјал во согласност со Директивата бр. 92/33/ЕЕЗ на Советот CELEX бр. 31993L0061 и Директивата бр. 1993/62 на Комисијата на Европската унија од 5 јули 1993 година за утврдување на мерките за спроведување во поглед на надзорот и следењето на добавувачите и претпријатијата согласно Директивата бр. 92/33/ЕЕЗ на Советот за пуштање во промет на градинарски материјал за размножување и расадување, освен семенски материјал CELEX бр. 31993L0062.

- начинот на пакувањето и етикетирањето, формата и содржината на етикетата, начинот и постапката за официјална сертификација на материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија, како и условите во поглед на сортната чистота и квалитетот на расад од одделни видови градинарски растенија;

- видовите на материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија, како и поблиските услови за ставање во трговија;

- поблиските услови на снабдувачот за производство и подготовка за трговија на материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија;

- формата и содржината и начинот за водење на евиденцијата на производството на материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија и поблиските услови за вршење на подготовката за трговија;

- начинот и постапката за вршење на стручна контрола, како и условите за производство што треба да ги исполнува материјал за размножување и садниот материјал-расад од градинарски растенија;

- начинот и постапката за производство на официјално сертифициран материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија, како и роковите, формата и содржината на пријавата;

- одделните видови на материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија и поблиските услови за нивен увоз; и

- количествата на материјал за размножување и саден материјал-расад од видови градинарски растенија во оригинално пакување кои можат да се увезуваат за лична употреба.

**Член 2****Значење на поимите**

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Градинарски растенија се земјоделски растенија наменети за производство на зеленчук;

2. Материјал за размножување е семе, делови од растенија и цели растенија наменети за размножување и производство на саден материјал-расад од градинарски растенија;

3. Саден материјал-расад се цели растенија добиени со генеративно или вегетативно размножување, наменети за производство на градинарски растенија;

4. Сорта е група на растенија во рамките на најниска ботаничка класификација, која се: определува со изразени карактеристики кои произлегуваат од одреден генотип или од комбинација од генотипови, се разликува од кој било друга група на растенија, барем по една од изразените карактеристики и се третира како целина доколку тие карактеристики во размножувањето се постојани;

5. Снабдувач на расад е секое домашно или странско, правно или физичко лице кое врши една или повеќе дејности поврзани со производство, пакување, етикетирање, трговија и увоз или извоз на расад од градинарски растенија;

6. Трговија е понуда за продажба или продажба и дистрибуција на расад од градинарски растенија на трето лице, односно секоја дистрибуција на расад од градинарски растенија наменети за трговија;

7. Надлежен орган за сертификација е Управата за семе и саден материјал (во понатамошниот текст: Управата) во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

8. Официјален орган за сертифицирање е Државната фитосанитарна лабораторија и овластени правни лице за вршење на стручна контрола над производството на семенски посеви и насади на саден материјал; и

9. Партија е број и количество на материјал за размножување и саден материјал - расад од градинарски растенија од ист вид и сорта, препознатливи по својата хомогеност по составот и потеклото.

#### Член 3

##### **Видови на материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија**

Видовите на материјал за размножување и саден материјал - расад од градинарски растенија (во понатамошниот текст: материјал за размножување и расад) кои се наменети за трговија се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 4

##### **Материјал за размножување и расад од градинарски растенија наменет за лична употреба**

Материјалот за размножување и расадот наменет за лична употреба се растенија од Прилог 1 на овој правилник кои се произведуваат на парцела до 50 м<sup>2</sup> во заштитен простор или 100 м<sup>2</sup> на отворено.

## **II. УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ТРГОВИЈА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД**

#### Член 5

##### **Општи услови за ставање во трговија**

(1) Снабдувачот на материјал за размножување и расад (во понатамошниот текст: снабдувач) може да врши трговија со материјал за размножување и расад доколку ги исполнува условите за ставање во трговија согласно овој правилник.

(2) Со материјалот за размножување и расадот кој содржи генетски модифициран организам, се тргува доколку е во согласност со Законот за генетски модифицирани организми <sup>(\*)</sup>.

(3) Материјалот за размножување и расадот може да се стави во трговија од сите видови на градинарски растенија само доколку е сертифициран, соодветно спакуван, етикетан и ги исполнува условите согласно членовите 24 и 40 од Законот за здравјето на растенијата <sup>(\*)</sup>.

#### Член 6

##### **Посебни услови за ставање во трговија во поглед на сортната чистота и квалитет на материјалот за размножување и расад**

(1) Материјалот за размножување и расадот може да се стави во трговија доколку ги исполнува следните условите во поглед на идентитет на видот и сортна чистота:

- семенскиот материјал кој се користи за добивање на материјалот за размножување и расад треба да има соодветна аналитична чистота, 'ртливост и влага соодветна на видот на кој му припаѓа и да биде сортно чист и

- да има задоволителна автентичност на сорта и подлога, како и соодветна вегетативна развиеност.

(2) Со материјалот за размножување и расад од сите видови може да се тргува доколку сортата е запишана во националната сортна листа или во Европскиот заеднички каталог на сорти од градинарски растителни видови.

(3) Материјалот за размножување и расадот може да се стави во трговија доколку ги исполнува следните услови за квалитет и тоа да:

- има сертификат за конечно сертифициран материјал за размножување и расад со наведено името на сортата, а кога материјалот за размножување е подлога во сертификатот треба да биде наведен и видот или хибрирот;

- има задоволителна вегетативна развиеност без знаци на оштетување кои би можеле да влијаат на квалитетот и да ја намалиле неговата употребна вредност;

- е ослободен од штетни организми (врз основа на визуелен преглед), кои би можеле да влијаат на неговиот квалитет односно без знаци и симптоми на присуство на штетни организми кои ја намалуваат неговата употребна вредност и

- е доволно витален со димензии за да може да се употреби како материјал за размножување или како расад, односно треба да има соодветен однос помеѓу корените, стеблата и листовите.

(4) Луковици и кртоли наменети како материјал за размножување и расад, треба да бидат произведени директно од материјал, кој за време на развојот бил прегледан и било утврдено дека е без штетни организми.

### III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД

#### Член 7

##### Пријавување на производството на материјал за размножување и расад

(1) Снабдувачот треба да го пријави производството на материјалот за размножување и расадот за официјално сертифицирање најдоцна 15 дена по отпочнувањето на производството до Управата и официјалниот орган за сертифицирање со пријава на образец во формат A4, даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Снабдувачот кон пријавата од став (1) од овој член, треба да приложи копии од документи, со кои се докажува потеклото на употребениот семенски материјал и материјал за размножување.

(3) Доколку снабдувачот употреби семенски материјал и материјал за размножување кое сам го произвел, треба да достави копија од официјалниот сертификат.

#### Член 8

##### Начин на водење на евиденција на производството

(1) Снабдувачот ги следи и евидентира следните критични точки во процесот на производство, кои директно влијаат врз квалитетот на материјалот за размножување и расад и тоа:

- планот и начинот на производство;

- квалитетот на употребениот семенски материјал и материјал за размножување што се користи во производството;

- начинот на сеене на семето, односно садење и пресадување на материјалот за размножување;

- технологијата на одгледување на расадот во расадникот;

- начиниот и постапките за размножување на материјалот;

- хемиските средства со кои се третира материјалот за размножување и расадот;

- усогласеноста со барањата утврдени во прописите со кои се уредува здравствената заштита на растенијата;

- хигиената;

- видот на амбалажата;

- начинот на пакување и етикетање и

- складирањето, чувањето и транспортот.

(2) Снабдувачот кој произведува материјал за размножување и расад треба да води евиденција за официјално сертифицираните градинарски растенија со податоци за: снабдувачот (адреса, регистарски број и датум на упис во регистарот); локацијата; здравствениот статус; видот на материјал за размножување и расад; по-

теклото на употребениот материјал за добивање на материјал за размножување и расад; годината на производство, растојанието на садење; видот, сортата, подлогата, бројот на растенијата; бројот и датумот на сертификатот за конечно сертифицирани материјал за размножување и расад.

(3) Снабдувачот води евиденција за набавениот материјал за размножување и расад од домашно потекло и од увоз на образец, со формат А4 во бела боја даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

(4) Снабдувачот води евиденција за употребениот материјал за размножување и расад на образец, со формат А4 во бела боја даден во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

(5) Снабдувачот води евиденција за произведениот материјал за размножување и расад на образец, со формат А4 во бела боја даден во Прилог 5, кој е составен дел на овој правилник.

(6) Снабдувачот води евиденција за продадениот материјал за размножување и расад на образец, со формат А4 во бела боја даден во Прилог 6, кој е составен дел на овој правилник.

(7) Снабдувачот води евиденција за извезениот материјал за размножување и расад на образец, со формат А4 во бела боја даден во Прилог 7, кој е составен дел на овој правилник.

(8) Снабдувачот треба постојано да ги следи и да врши преглед на критичните точки при производството во однос на здравствената состојба на материјал за размножување и расад.

(9) За подобра евиденција на материјалот за размножување и расадот, треба истиот да биде одвоен по партии на производство за време на растењето, вкоренувањето и при нивното одвојување да се чуваат во одделни количини.

(10) По исклучок од став (9) од овој член, снабдувачот за време на пакувањето, складирањето, транспортирањето или доставувањето, материјалот за размножување и расад може да го спои во една партија, иако е произведен на различни производни површини, но за тоа е потребно да води евиденција со податоци за составот на споената партија и за производните површини од кои е составена партијата.

#### IV. ПАКУВАЊЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД

##### Член 9

##### Начин на пакување и етикетирање

(1) Материјалот за размножување и расад може да се стави во трговија во хомогени партии, спакуван и означен со етикета на пакувањето, која треба да ги содржи податоците од член 10 став (3) на овој правилник.

(2) Во текот на производството и трговијата, снабдувачот треба да го пакува материјалот за размножување и расадот одделно или во збирни количини зависно од видот (снопови и табли) од иста партија.

(3) Материјалот за размножување и расадот се пакува во контејнери и/или саксии. Луковиците и кртолите се пакуваат во кеси, кутии и вреќи.

(4) Снабдувачот може во текот на пакување, чување, транспорт или испорака да го здружи материјалот за размножување и расад од различни партии, под услов да води евиденција за составот и потеклото на поединечните партии во збирното количество.

(5) За пакување на материјалот за размножување и расадот се употребува амбалажа од материјали кои најсоодветно можат да го заштитат растителниот материјал од оштетување при транспорт, манипулација и складирање.

(6) Пакувањето на материјалот за размножување и расадот не треба да се отвори без да има остатоци од оштетување на пакувањето или на етикетите.

(7) Материјалот за размножување и расадот се етикетаат на збирните пакувања, додека расад по потреба може да се етикета поединечно.

##### Член 10

##### Форма и содржина на етикета

(1) Етикетата од член 9 став (1) на овој правилник, треба да е направена од претходно неупотребуван материјал и отпорен на влага. Содржината на етикетата треба да биде испечатена со небришлива и фотостабилна боја на македонски јазик.

(2) Бојата на етикетата е сива со димензија од најмалку 110 mm x 70 mm.

(3) Етикетата треба да ги содржи следните податоци:

- ознака за "ЕУ квалитет";
- држава на производство;
- надлежен орган за сертификација;
- регистерски број на снабдувачот;
- име и презиме, адреса и седиште на снабдувачот;
- датум на издавање на сертификатот на снабдувачот;
- сериски број на етикетата;
- број на партијата;
- ботаничко име на видот;
- име на сортата, а во случај на подлога име на подлогата или нејзина ознака;
- количина и
- вид на материјалот за размножување и расад.

#### V. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА КОНТРОЛА И ОФИЦИЈАЛНА СЕРТИФИКАЦИЈА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД

##### Член 11

#### Стручна контрола над производството и официјална сертификација на материјал за размножување и расад

(1) Стручна контрола над производството на материјалот за размножување и расад, се врши врз основа на пријава поднесена од снабдувачот согласно член 7 став (1) на овој правилник.

(2) Официјалниот орган за сертификација врши најмалку две стручни контроли на производството во соодветен термин во текот на вегетацијата, со кој утврдува дали снабдувачот ги применува одредбите од овој правилник.

(3) Со стручните контроли од став (2) на овој член се утврдува автентичност, сортна чистота и квалитетот на материјалот за размножување и расад, агротехнички мерки и мерки во текот на развојот, како и состојбата и општиот изглед на материјалот за размножување и расад врз основа на документацијата на снабдувачот за неговото потекло.

(4) Материјалот за размножување и расадот во текот на производството треба да ги исполни следните услови:

- да биде со соодветно развиен коренов систем типичен за одредената фаза на пораст;
- стеблото треба да биде еластично;
- бројот, формата и бојата на листовите да биде соодветена за фазата на развој зависно од видот и сортата;
- да бидат еднакви по големина, боја и форма, да не се полегнати и да нема присуство на плевел;
- да не бидат извишени како резултат на прегуста сеидба или недостаток од светлина; и
- да не бидат механичко оштетување од неповолни временски услови.

(5) Стручните контроли се вршат во присуство на одговорно стручно лице на снабдувачот со цел да се провери количината на произведен материјалот за размножување и расад по вид, сорта и партија, како и сите критични точки при производство на материјалот за размножување и расадот.

(6) За секоја стручна контрола, официјалниот орган за сертификација составува записник за извршена стручна контрола на производство на материјал за размножување и расад на образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник. Записникот се изготвува во два примерока, од кои едниот се доставува до снабдувачот.

(7) Врз основа на записникот од став (6) на овој член, официјалниот орган за сертификација издава сертификат за извршена стручна контрола на производството на материјал за размножување и расад на образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.

(8) По издавањето на сертификатот за извршената стручна контрола од став (7) на овој член и документот за здравствената состојба на материјалот за размножување и расад согласно Законот за здравјето на растенијата, снабдувачот поднесува барање за издавање на сертификат за конечно сертифициран материјал за размножување и расад до Управата.

(9) Официјална сертификација на материјалот за размножување и расадот врши Управата со издавање на сертификат за конечно сертифициран материјал за размножување и расад на образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 10, кој е составен дел на овој правилник.

**VI. УСЛОВИ ЗА УВОЗ НА МАТЕРИЈАЛ ЗА  
РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД**

Член 14

**Престанок на важење**

Член 12

**Услови за увоз на видови на материјал  
за размножување и расад**

Покрај исполнувањето на условите од член 26 и член 27 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија, снабдувачот треба да води евиденција за увезените количества на материјал за размножување и расад согласно член 8 став (3) на овој правилник.

Член 13

**Увоз на материјал за размножување и расад во  
оригинално пакување за лична употреба**

Материјал за размножување и расад во оригинално пакување за лична употреба може да се увезува согласно член 29 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и тоа најмногу во количество до 30 броја од одделни видови но не повеќе од 150 броја и 100 парчиња луковици или кртоли, заедно од сите видови.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за трговија со саден материјал – расад од градинарски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 158/2008)

Член 15

**Влегување во сила**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.18-19/4  
25 март 2015 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

(\*1) Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија” бр.35/08 и 163/13) е усогласен со Директивата бр. 2001/18/ЕС на Советот на Европската унија од 12 март 2001 година за намерно ослободување на генетски модифицирани организми во животната средина, CELEX бр. 32001L0015.

(\*2) Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија” бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 69/13) е усогласен со Директивата бр. 2000/29/ЕС на Советот на Европската унија од 8 мај 2000 година за воведување на заштитни мерки против штетни организми на растенија или растителни производи и нивно ширење во Заедницата, CELEX бр. 32000L0029.

## Прилог 1

Видови на материјал за размножување и расад од градинарски растенија

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Allium cepa</i> L.<br>— var. <i>cepa</i>              | Кромид                                                                                      |
| — var. <i>aggregatum</i>                                 | Кромид-Шалот                                                                                |
| <i>Allium fistulosum</i> L.                              | Аљма (зимски кромид)                                                                        |
| <i>Allium porrum</i> L.                                  | Праз                                                                                        |
| <i>Allium sativum</i> L.                                 | Лук                                                                                         |
| <i>Allium schoenoprasum</i> L.                           | Кромид-резанец                                                                              |
| <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.                 | Див геревис                                                                                 |
| <i>Apium graveolens</i> L.                               | Целер<br>Корен од целер                                                                     |
| <i>Asparagus officinalis</i> L.                          | Аспарагус (шпаргла)                                                                         |
| <i>Beta vulgaris</i> L.                                  | Цвекло<br>Блитва (манголда)                                                                 |
| <i>Brassica oleracea</i> L.                              | Брокола, Карфиол, Келъ, Келъ пупчар<br>Зелка, Бела зелка, Црвена зелка<br>Келераба (алабаш) |
| <i>Brassica rapa</i> L.                                  | Кинеска зелка<br>Репка                                                                      |
| <i>Capsicum annuum</i> L.<br><i>Chicorium endivia</i> L. | Пиперка<br>Кадроволисна ендивија, Широколисна ендивија                                      |
| <i>Chicorium intybus</i> L.                              | Цикорија                                                                                    |
| <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai       | Лубеница                                                                                    |
| <i>Cucumis melo</i> L.                                   | Диња                                                                                        |
| <i>Cucumis sativus</i> L.                                | Краставица                                                                                  |
| <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne                         | Тиква                                                                                       |
| <i>Cucurbita pepo</i> L.                                 | Тиквичка                                                                                    |
| <i>Cynara cardunculus</i> L.                             | Артичока                                                                                    |
| <i>Daucus carota</i> L.                                  | Морков                                                                                      |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                          | Анасон                                                                                      |
| <i>Lactuca sativa</i> L.                                 | Салата                                                                                      |
| <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.                     | Домат                                                                                       |
| <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill  | Магдонос                                                                                    |
| <i>Phaseolus coccineus</i> L.                            | Боранија                                                                                    |
| <i>Phaseolus vulgaris</i> L.                             | Грав                                                                                        |
| <i>Pisum sativum</i> L. (partim)                         | Грашок                                                                                      |
| <i>Raphanus sativus</i> L.                               | Ротква                                                                                      |
| <i>Rheum rhabarbarum</i> L.                              | Рабарбара (Ревен)                                                                           |
| <i>Scorzonera hispanica</i> L.                           | Црн корен                                                                                   |
| <i>Solanum melongena</i> L.                              | Модар патлиџан                                                                              |
| <i>Spinacia oleracea</i> L.                              | Спанаќ                                                                                      |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.                 | Мотовилец                                                                                   |
| <i>Vicia faba</i> L. (partim)                            | Бакла                                                                                       |
| <i>Zea mays</i> L. (partim)                              | Пченка                                                                                      |

## Прилог 2

До

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и саден материјал
- Официјален орган за сертификарање

Снабдувач \_\_\_\_\_  
 Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
 Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
 Место на производство \_\_\_\_\_

**ПРИЈАВА**  
**ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА**

| Ред. број | Тип на материјал за размножување и расад * | Вид | Сорта/ хибрид | Подлога | Место на производство на парцела | Количина (број) | Потекло на семенски материјал и материјал за размножување употребен за производство | Документ за семенски материјал и материјал за размножување (сертификат, декларација, број, датум) |
|-----------|--------------------------------------------|-----|---------------|---------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                            |     |               |         |                                  |                 |                                                                                     |                                                                                                   |
|           |                                            |     |               |         |                                  |                 |                                                                                     |                                                                                                   |
|           |                                            |     |               |         |                                  |                 |                                                                                     |                                                                                                   |

\* Цели растенија  
 Делови од растенија  
 Луковици и кртоли

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувач

 \_\_\_\_\_  
 (име и презиме)

Прилог 3

Снабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_

ЕВИДЕНЦИЈА  
ЗА НАБАВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
ОД ДОМАШНО ПОТЕКЛО И ОД УВОЗ во \_\_\_\_\_ година

| Ред. број | Тип на материјал за размножување и расад * | Вид | Сорта/ хибрид | Подлога | Држава на производство /Држава извозничка | Количина (број) |      | Број на сертификат за конечно сертифициран материјал за размножување и расад |      |
|-----------|--------------------------------------------|-----|---------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                                            |     |               |         |                                           | домашно потекло | увоз | домашно потекло                                                              | увоз |
|           |                                            |     |               |         |                                           |                 |      |                                                                              |      |
|           |                                            |     |               |         |                                           |                 |      |                                                                              |      |
|           |                                            |     |               |         |                                           |                 |      |                                                                              |      |

\* Цели растенија  
Делови од растенија  
Луковици и кртоли

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувач \_\_\_\_\_  
(име и презиме)

Прилог 4

Снабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_

ЕВИДЕНЦИЈА  
ЗА УПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
во \_\_\_\_\_ година

| Ред. број | Тип на материјал за размножување и расад * | Вид | Сорта/ хибрид | Подлога | Место на производна парцела |         | Количина (број) на употребен материјал за размножување и расад |         |
|-----------|--------------------------------------------|-----|---------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
|           |                                            |     |               |         | сопствено производство      | набавен | сопствено производство                                         | набавен |
|           |                                            |     |               |         |                             |         |                                                                |         |
|           |                                            |     |               |         |                             |         |                                                                |         |
|           |                                            |     |               |         |                             |         |                                                                |         |

\* Цели растенија  
Делови од растенија  
Луковица и кртоли

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувач  
\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

Прилог 5

Снабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_

ЕВИДЕНЦИЈА  
ЗА ПРОИЗВЕДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
во \_\_\_\_\_ година

| Ред. број | Тип на материјал за размножување и расад | Вид | Сорта/ хибрид | Подлога | Место на производна парцела | Број на сертификат за конечно сертифициран материјал за размножување и расад | Количина на произведен материјал |
|-----------|------------------------------------------|-----|---------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|           |                                          |     |               |         |                             |                                                                              |                                  |
|           |                                          |     |               |         |                             |                                                                              |                                  |
|           |                                          |     |               |         |                             |                                                                              |                                  |

Цели растенија  
Делови од растенија  
Луковици и кртоли

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувач  
\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

## Прилог 6

Снабдувач \_\_\_\_\_  
 Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
 Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
 Место на производство \_\_\_\_\_

ЕВИДЕНЦИЈА  
 ЗА ПРОДАДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
 во \_\_\_\_\_ година

| Ред. број | Тип на материјал за размножување и расад | Вид | Сорта/ хибрид | Подлога | Потекло на материјал за размножување и расад | Број на сертификат за конечно сертифициран материјал за размножување и расад | Количина на продаден материјал за размножување и расад | Количина на непродаден материјал за размножување и расад |
|-----------|------------------------------------------|-----|---------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           |                                          |     |               |         |                                              |                                                                              |                                                        |                                                          |
|           |                                          |     |               |         |                                              |                                                                              |                                                        |                                                          |
|           |                                          |     |               |         |                                              |                                                                              |                                                        |                                                          |

\* Цели растенија  
 Делови од растенија  
 Луковици и кртоли

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувач

(име и презиме)

Прилог 7

Снабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_

ЕВИДЕНЦИЈА  
ЗА ИЗВЕЗЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
во \_\_\_\_\_ година

| Ред. број | Тип на материјал за размножување и расад | Вид | Сорта/ хибрид | Подлога | Место на производство | Број на партија | Број на конечен сертификат | Количина на извезен материјал |
|-----------|------------------------------------------|-----|---------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
|           |                                          |     |               |         |                       |                 |                            |                               |
|           |                                          |     |               |         |                       |                 |                            |                               |
|           |                                          |     |               |         |                       |                 |                            |                               |

Цели растенија  
Делови од растенија  
Луковици и кртоли

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувач  
\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

## Прилог 8

Официјален орган за сертификање

ЗАПИСНИК бр. \_\_\_\_\_

ЗА ИЗВРШЕНА СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИЈАЛ ЗА  
РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ - РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
за \_\_\_\_\_ годинаСнабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_

| Ред.<br>број | Тип на<br>материјал за<br>размножување<br>и расад | Вид | Сорта/<br>хибрид | Подлога | Место на<br>производство | Количина<br>(број) | Потекло на материјалот за<br>размножување и расад<br>употребен за<br>производство<br>(сертификат, декларација,<br>број, датум) |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                   |     |                  |         |                          |                    |                                                                                                                                |
|              |                                                   |     |                  |         |                          |                    |                                                                                                                                |
|              |                                                   |     |                  |         |                          |                    |                                                                                                                                |

Состојба и општ изглед на материјалот за размножување и расад

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Забелешка \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Снабдувачот,

(име и презиме)

Овластено стручно лице

(име и презиме)

## Прилог 9

Официјален орган за сертифицирање

СЕРТИФИКАТ бр. \_\_\_\_\_

ЗА ИЗВРШЕНА СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИЈАЛ ЗА  
РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ - РАСАД ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА  
за \_\_\_\_\_ годинаСнабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_

| Ред.<br>број | Тип на материјал<br>за размножување и<br>расад | Вид | Сорта/<br>хибрид | Количина<br>(број) | Подлога | Место на<br>производство |
|--------------|------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|---------|--------------------------|
|              |                                                |     |                  |                    |         |                          |
|              |                                                |     |                  |                    |         |                          |
|              |                                                |     |                  |                    |         |                          |

Забелешка \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\* Цели растенија  
Делови од растенија  
Луковици и кртолиДатум на издавање,  
\_\_\_\_\_Одговорно стручно лице,  
\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

## Прилог 10



Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство  
- Управа за семе и саден материјал -

СЕРТИФИКАТ бр. \_\_\_\_\_

ЗА КОНЕЧНО СЕРТИФИЦИРАН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ - РАСАД  
ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА за \_\_\_\_\_ година

Снабдувач \_\_\_\_\_  
Адреса/тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_  
Регистарски број (РБС) \_\_\_\_\_  
Место на производство \_\_\_\_\_  
Држава на производство \_\_\_\_\_

| Ред.<br>број | Тип на материјал<br>за размножување<br>и расад | Вид | Сорта/<br>хибрид | Количина<br>(број) | Подлога | Број и датум на сертификат                                        |                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                |     |                  |                    |         | Стручна<br>контрола за<br>материјал за<br>размножување<br>и расад | Здравствена<br>контрола за<br>материјал за<br>размножување<br>и расад |
|              |                                                |     |                  |                    |         |                                                                   |                                                                       |
|              |                                                |     |                  |                    |         |                                                                   |                                                                       |
|              |                                                |     |                  |                    |         |                                                                   |                                                                       |

Забелешка \_\_\_\_\_

Датум на издавање,

Директор

Одговорно стручно лице,

(име и презиме)

М.П.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА****2017.**

Врз основа на член 88-ј став (5) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14), министерот за култура, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И  
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ  
НА КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за добивање на конзерваторска лиценца (во натамошниот текст: испитот).

**Член 2**

(1) Првиот дел од испитот содржи 50 прашања со три можни одговори за заокружување и се полага по електронски пат во траење од 120 минути. Точниот одговор на прашањата се бодува со 5 поени, а двата неточни одговори со 0 поени.

(2) Кандидатот го положил првиот дел од испитот ако освоил најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени, односно најмалку 175 поени.

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на вториот дел од испитот кој се состои од одбрана на писмено изработена стручна тема од областа на заштита на недвижното или движното културно наследство пред Комисија.

(4) Одбраната на стручната тема од вториот дел од испитот се оценува со оцена „положил“, односно „не положил“.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55-4806/1

31 март 2015 година

Министер за култура,

Скопје

д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**2018.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на ден 1.4.2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН  
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 21/13 од 8.5.2013 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, се продолжува до 23.5.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-21/13

1 април 2015 година

Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.****2019.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 8 став 1 и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по известувањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на ден 1.4.2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА  
ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во преамбулата на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-21/13 од 8.5.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/13, зборовите: „Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово“ се менуваат и гласат: „Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово“.

2. Во точка 1, зборовите: „Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДОО экспорт-импорт Тетово“ се менуваат и гласат: „Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ экспорт-импорт Тетово“.

3. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДОО экспорт-импорт Тетово“ се менуваат и

гласат: „Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ экспорт-импорт Тетово“.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-21/13  
1 април 2015 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

*Службен весник*  
на Република Македонија

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2015/053